



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 – 12413/1
24.07.2014 година
Скопје

ЗАПИСНИК од CXLVIII -та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

Одржана на 28 февруари 2014 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок

Без одржување на состанок, на 28 февруари 2014 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:

1. Одлука за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2013 година
2. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година
3. Одлука за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Систина Нефроплус Еден“ – Гостивар за третирање на осигурените лица со дијализа во 2014 година
4. Одлука за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Систина Нефроплус“ – Кавадарци за третирање на осигурените лица со дијализа во 2014 година
5. Програма за работа на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2014 година

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлозите со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

Одлука
за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија за 2013 година

*Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен
надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година*

*Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го
исплати на ПЗУ „Систина Нефроплус Еден“ – Гостивар за третирање на
осигурените лица со дијализа во 2014 година*

*Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го
исплати на ПЗУ „Систина Нефроплус“ – Кавадарци за третирање на
осигурените лица со дијализа во 2014 година*

и

*Програма
за работа на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2014
година*

*Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на
Управниот одбор:*

- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;*
- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;*
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;*
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член;*
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член;*
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член.*

*Записничар,
Христо Трповски*

*Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски*

*Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехазии Xhemali Mehazi*